

Пријава за штета-од незгода (ученици, студенти)

Број на штета _____

Број на полиса _____

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВА	
Име и презиме	Матичен број
Адреса	
Контакт телефон	e-mail:
<input type="checkbox"/> Договорувач на осигурување <input type="checkbox"/> Осигуреник <input type="checkbox"/> Оштетен <input type="checkbox"/> Лице кое дава лизинг на оштетениот <input type="checkbox"/> Овластен пријавувач	<input type="checkbox"/> Возач-управувач на предметот <input type="checkbox"/> Пријавувач <input type="checkbox"/> Адвокат <input type="checkbox"/> Реосигурувач <input type="checkbox"/> Агенција за штети <input type="checkbox"/> Старател или застапник
<input type="checkbox"/> Агент/посредник <input type="checkbox"/> Изведувач <input type="checkbox"/> Старател или застапник <input type="checkbox"/> Соосигурувач <input type="checkbox"/> Винкулант <input type="checkbox"/> Друго	
ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТЕН НАСТАН	
Датум на настан	Време
Држава	Град
Адреса Место /Локација	
Детален опис на штетниот настан	
Како дошло до незгодата и кои се повредите	
Дијагноза од мед. документација	
Име и адреса на очевидецот на незгодата	
Која здравствена установа пружила помош?	
Во која установа сега се лекува?	
Во која установа се наоѓа здравствениот картон на осигуреникот?	
Баран износ на штета	
Дали повредениот претрпел претходно некаква повреда и каква?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Дали таа повреда имала за последица траен инвалидитет и до кој степен?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Дали повредениот пред незгодата бил делумно неспособен за работа?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

Пријава за штета-од незгода (ученици, студенти)

Ако да, заради што-болест, телесна маана или телесен недостаток и во кој степен?		
Дали е водена истрага по пријавениот случај и кој ја водел?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не
Дали осгуреникот бил под дејство на алкохол?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не
Дали имате уште некое осигурување од незгода или животно осигурување и каде?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не
Дали како последица на несреќниот случај настанало кршење на коски?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не
ПОДАТОЦИ ЗА ОШТЕТЕНИОТ		
Име, презиме и татково име		
За малолетен ученик име на еден од родителите		
Матичен број		
Адреса, контакт телефон, e-mail		
ПОДАТОЦИ ЗА ДОГОВОРУВАЧ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		
Назив/Име и презиме		
Матичен број		
Адреса, контакт телефон, e-mail		
ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		
Назив/Име и презиме		
Матичен број		
Адреса, контакт телефон, e-mail		
Адреса (контакт телефон)		
СО БАРАЊЕТО ГИ ПРИЛОЖУВАМ СЛЕДНИВЕ ДОКУМЕНТИ-ДОКАЗИ		
<input type="checkbox"/> Фотодокументација	<input type="checkbox"/> Медицинска документација	
<input type="checkbox"/> Боледување	<input type="checkbox"/> Пресуда	
<input type="checkbox"/> Записник од МВР	<input type="checkbox"/> Трошоци за лекување	
<input type="checkbox"/> РТГ документација	<input type="checkbox"/> Изјава од сведок	
<input type="checkbox"/> Транскациска сметка	<input type="checkbox"/> полномошно за исплата на штета	
<input type="checkbox"/> Останато _____.		
<p>Потврдата за прием на известување за приватност на оштетени лица при пријава и исплата на штета е составен дел од пријавата на штета.</p> <p>Во _____ на _____ год. _____.</p> <p style="text-align: right;">Своерачен потпис (печат за правни лица)</p>		

Пријава за штета-од незгода (ученици, студенти)

Потврда на правното лице на осигуреникот за колективно осигурување

Се потврдува дека лицето _____ наведено во пријавата како осигуреник е во ученик/студент:

почнувајќи од _____ година, како и дека на денот на случување на несреќниот случај, односно година бил осигуран врз основа на договор за по полиса бр. _____ Важечка за период од _____ до _____.

По наведениот договор, премијата е платена во целосен износ од _____ ден. на ден. _____. односно се плаќа на _____ рати, со тоа што до моментот на оваа заверка платени се _____ рати во износ од _____ денари.

Во _____ на _____ год.

потпис на овластено лице и печат